



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 26 јуни 1980
Скопје
Број 23
Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

259.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СР ЦРНА ГОРА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за намирување на обврската на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од земјотресот во СР Црна Гора, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1980 година.

Бр. 08-1641
25 јуни 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СР ЦРНА ГОРА

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за намирување на обврската на Републиката утврдена со Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/80).

Член 2

Заради намирување на обврската на Републиката од член 1 на овој закон, се воведува:

1. Дополнителен републички данок од личен доход:

— од личниот доход на работниците — по стапка од 0,8 отсто;

— од личниот доход од вршење на земјоделска дејност — по стапка од 2 отсто;

— од личниот доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност — по стапка од 0,8 отсто;

— од личниот доход од авторски права — по стапка од 0,8 отсто, и

— на примањата по основ на пензии — по стапка од 0,5 отсто, и

2. Дополнителен републички данок на промет на производи — по стапка од 1 отсто.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на данокот од член 2 точка 1 алинеја 5 на овој закон претставува износот на исплатените пензии.

Пресметувањето и уплатувањето на данокот од став 1 на овој член го вршат самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 4

Средствата од даноците, според овој закон, се насочуваат на посебна подсметка на сметката — Средства на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

Средствата по дадените кредити што Социјалистичка Република Црна Гора ќе ги враќа ќе се уплатуваат на посебната сметка — Средства на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

Член 5

Обврската за плаќање на даноците, според овој закон, престанува со намирувањето на обврската на Социјалистичка Република Македонија.

Се овластува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да врши намадување на стапките од член 2 на овој закон, во зависност од приливот на средствата за намирување на обврската на СР Македонија по години.

Член 6

Пресметувањето, ослободувањето, наплатувањето, застареноста и контролата на данокот од личен доход од овој закон ќе се врши според прописите за даноците на граѓаните, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Пресметувањето и наплатувањето на дополнителниот републички данок на промет на производи ќе се врши според прописите за посебниот данок на промет на производи и услуги.

Член 7

Републичкиот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот и за насочувањето на средствата.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1980 година, освен одредбите за данокот од личен доход од земјоделска дејност и од вршење на стопанска и професионална дејност што се обложуваат според годишна основица, кои ќе се применуваат од 1 јануари 1981 година.

260.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДИ И НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ НА ПАТНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „БОГОРОДИЦА“
— ГЕВГЕЛИЈА

Се прогласува Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на згради и на други објекти на патниот граничен премин „Богородица“ — Гевгелија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1980 година.

Бр. 08-1643
25 јуни 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДИ И НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ НА ПАТНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „БОГОРОДИЦА“ — ГЕВГЕЛИЈА

Член 1
Социјалистичка Република Македонија ќе учествува во финансирањето на изградбата на згради и на други објекти на патниот граничен премин „Богородица“ — Гевгелија со износ од 31.200.000 динари.

Член 2
Учеството од член 1 на овој закон се обезбедува во 1980 година од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството.

Член 3
Средствата од член 2 на овој закон ќе се вратат од средствата на Републичкиот буџет во рок од 5 години, почнувајќи од 1981 година.

Член 4
За спроведувањето на овој закон ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

261.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА

Се прогласува Законот за посебен додаток на пензијата на определени корисници на пензија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1980 година.

Бр. 08-1644
25 јуни 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА

Член 1
На корисниците на пензија-учесници во Народноослободителната војна и изедначените со нив учесници во Народноослободителното движење на Грција и Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија и на предвоените револуционери особено заслужни за својата револуционерна дејност, кои оствариле пониска пензија од износот утврден со овој закон, им се определува посебен додаток на пензијата.

Член 2
На корисниците на пензија-носителите на „Партизанска споменица 1941“ кои оствариле пониска пензија од најнискиот основ утврден според член 38-став 4 од Законот за основните права од пензијското и инвалидското осигурување зголемен за 36 отсто (загарантиран износ), им се определува посебен додаток на пензијата во висина на разликата меѓу загарантираниот износ и износот на остварената пензија.

Посебниот додаток на пензијата на корисниците на пензија од став 1 на овој член, кои оствариле пензија без пензиски стаж од најмалку 15 години, од кои најмалку 10 години стаж на осигурување, се определува во висина на разликата меѓу загарантираниот износ намален за 15 отсто и износот на остварената пензија.

Член 3
На корисниците на пензија-учесници во Народноослободителната војна пред 9 IX 1943 година (учесници во НОВ пред 9 IX 1943 година) и изедначените со нив учесници во Народноослободителното движење на Грција (учесник во ЕЛАС) и во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија (учесник во НОДЕМ), кои во текот на војната вршеле воени или политички должности или задачи од особено значење за Народноослободителното движење, односно одговорни општествено-политички должности после војната и на предвоените револуционери особено заслужни со својата револуционерна дејност (носител на одговорни должности), кои според Законот за

основните права од пензиското и инвалидското осигурување, односно Законот за пензиското и инвалидското осигурување оствариле пониска пензија од загарантираниот износ намален за 15 отсто им се определува посебен додаток на пензијата во висина до 36 отсто од остварената пензија.

Пензијата заедно со посебниот додаток од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 85 отсто од загарантираниот износ.

Член 4

За носител на одговорни должности, во смисла на член 3 од овој закон, се смета:

— командант, заменик командант, политички комесар, заменик политички комесар на команда на место, баталјон и член на штаб на бригада, одред и баталјон; заменик командант и заменик политички комесар во воено подрачје, командир, заменик командир, политички комесар, заменик политички комесар на чета и полномошник на ОЗНА односно УДБ-а;

— член на околински и нему рамен комитет на Комунистичката партија на Македонија (КПМ) и инструктор на областен и окружен комитет на КПМ;

— делегат на Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ);

— претседател и секретар на околински и нему рамен народноослободителен одбор;

— претседател и секретар на околински и нему рамен одбор на Антифашистичкиот фронт на жените (АФЖ);

— член на областен и окружен комитет на Сојузот на комунистичката младина на Југославија (СКОЈ); секретар на околински и нему рамен комитет на СКОЈ; претседател и секретар на околински и нему рамен одбор на Народноослободителниот младински сојуз на Македонија (НОМСМ);

— учесник во НОВ кој вршел специјални и доверливи должности (шифрант, партиска техника и печат, курир, разузнавач и сл.) и

— учесник во НОВ кој по војната вршел одговорна должност во општествено-политичка организација што остварувала дејност во Републиката, член на областен, окружен, околински и нему рамен комитет на КПМ и СКОЈ, во републички орган на власта и управата и член на извршен орган на областен, окружен, околински и нему рамен народноослободителен одбор (НОО), односно народен одбор (НО), кој должноста ја вршел професионално.

Критериумите од став 1 на овој член соодветно се применуваат и за учесниците во ЕЛАС и НОДЕМ.

Член 5

На носителите на „Партизанска споменица 1941“, учесниците во НОВ пред 9. IX. 1943 година, учесниците во ЕЛАС и НОДЕМ и на предвоените револуционери кои заземале раководни должности од особено значење (носител на раководни должности од особено значење), пензијата заедно со посебниот додаток може да им се зголеми уште до 20 отсто.

Член 6

Како носител на раководни должности од особено значење, во смисла на член 5 од овој закон, се смета:

— командант, заменик командант, политички комесар, заменик политички комесар на: оперативна зона, дивизија, бригада, член на штаб на дивизија и командант и комесар на воено подрачје;

— командант, заменик командант, политички комесар, заменик политички комесар на одред и баталјон до 11. XI. 1943 година;

— член на Президиумот на АСНОМ, делегат на АВНОЈ, член на владата на НРМ и раководител на републички орган на власта од соодветен ранг; претседател и секретар на областен и окружен НОО, односно НО;

— раководител на самостоен републички орган и организација на управата и соодветни на нив раководители (до 1953 година);

— секретар на областен, окружен, околински и нему рамен комитет на КПМ и член на областен и окружен комитет на КПМ;

— истакнат предвоен револуционер и учесник во НОВ кој и по војната дал придонес од поголемо значење и

— член на Извршниот одбор на главниот одбор на народноослободителниот фронт (НОФ), претседател и секретар на областен и окружен одбор на НОВ, член на ПК СКОЈ, секретар на областен и окружен комитет на СКОЈ, претседател и секретар на Главниот одбор на АФЖ и НОМСМ, претседател и секретар на областен и окружен одбор на АФЖМ и на НОМСМ.

Критериумите од став 1 на овој член соодветно се применуваат и на учесниците во ЕЛАС и НОДЕМ.

Член 7

На членовите на семејствата на корисниците на пензија од членовите 2, 3 и 5 на овој закон, кои оствариле право на семејна пензија, може да им се определи посебен додаток на пензијата.

Височината на посебниот додаток на пензијата се определува во ист процент во кој е определена и семејната пензија од износот на посебниот додаток што му бил определен на корисникот на пензијата.

Член 8

Носителите на „Партизанска споменица 1941“, носителите на одговорни должности и носителите на раководни должности од особено значење можат да остварат посебен додаток на пензијата ако нивната револуционерна и политичка дејност траела непрекинато за време на Народноослободителната војна и во повоената социјалистичка изградба.

При определувањето на посебниот додаток на пензијата на членовите на семејството (член 7) се зема предвид и нивниот однос спрема социјалистичката изградба.

Член 9

Посебниот додаток на пензијата, определен согласно со членовите 2, 3, 5 и 7 на овој закон, задолжително се усогласува секоја година на начин и по стапка пропишани за усогласување на пензиите.

Член 10

Средства за исплата на посебниот додаток на пензијата обезбедува Републиката.

Член 11

Постапка за остварување на правата предвидени со овој закон се поведува по барање на корисник на пензија, односно по барање од членовите на неговото семејство.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита, според живеалиштето на подносителот на барањето.

Член 12

Општинскиот орган на управата од став 2 на член 11 на овој закон прибавува образложено мислење од општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна каде што е позната предвоената, воената и општествено-политичка работа на подносителот на барањето, а за учесниците во ЕЛАС и НОДЕМ од посебната комисија на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Македонија, за фактите кои се од влијание за утврдување на својството на носител на одговорни должности (член 4) и носител на раководни должности од особено значење (член 6).

Барањето, образложеното мислење и другите податоци за подносителот на барањето, општинскиот орган на управата од став 2 на член 11 на

овој закон, ги доставува до комисијата што ја образува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 13

Комисијата од став 2 на член 12 на овој закон врз основа на податоците во предметот и критериумите од член 4 и член 6 на овој закон го утврдува својството на носител на одговорни должности и носител на раководни должности од особено значење и фактите од член 8 на овој закон, го определува износот на посебниот додаток на пензијата и зголемувањето од член 5 на овој закон и за тоа му поднесува предлог на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија кој донесува решение за посебен додаток на пензијата.

Член 14

Решението на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е конечно и против него не може да се води управен спор.

Против решението од став 1 на овој член незадоволната странка има право на приговор, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 15

Посебниот додаток на пензијата се определува во месечен износ и стасува за исплата првиот ден на секој календарски месец.

Член 16

Посебниот додаток на пензијата следува од првиот ден на наредниот месец од денот на поднесувањето на барањето, а најрано од денот на применувањето на овој закон.

Член 17

Исплатата на посебниот додаток на пензијата се врши преку Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 18

Посебниот додаток на пензијата определен согласно со членовите 2, 3, 5 и 7 на овој закон престанува со смрт на корисникот или со престанок на постоењето на некој од условите предвидени со овој закон.

Член 19

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе ги усогласи донесените решенија за посебен додаток на пензијата со одредбите на овој закон.

Ако износот на посебниот додаток на пензијата и по усогласувањето од став 1 на овој член биде помал од износот на посебниот додаток на пензијата признат од влегувањето во сила на овој закон, и понатаму ќе се исплатува порано признатиот износ сè додека не се изедначи со износот што се определува согласно со овој закон.

Член 20

Со договор склучен меѓу Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се уредува начинот на исплатата на посебниот додаток на пензијата.

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за определување на постојан паричен додаток на носителите на „Партизанска споменница 1941“ и нивните семејства („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74 и 6/76).

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1980 година.

262.

Врз основа на член 7 од Законот за обезбедување средства за намирување на обврската на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од земјотресот во СР Црна Гора („Службен весник на СРМ“, бр. 23/80), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СР ЦРНА ГОРА

1. Пресметувањето, уплатувањето и облогот на дополнителниот републички данок од личен доход се врши на начин утврден со Законот за даноците на граѓаните и со ова упатство.

Пресметувањето и уплатувањето на данокот на примањата по основ на пензии го вршат самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување и тоа месечно од вкупниот износ на средствата наменети за исплата на пензиите според одредбите на Законот за обезбедување на средства за намирување на обврската на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од земјотресот во СР Црна Гора и со ова упатство.

Пресметувањето, уплатувањето како и облогот на дополнителниот републички данок на промет на производи се врши на начинот утврден со Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги и со ова упатство.

2. Средствата од точка 1, став 1 и 3 на ова упатство се уплатуваат кај Службата на општественото книговодство на сметките пропишани со Наредбата за сметките за уплата на приходиите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, за самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77, 9/78, 41/78, 69/78, 5/79 и 66/79) на кои се врши уплата на редовните приходи.

Средствата од точка 1, став 1 и 3 на ова упатство, уплатени на сметките од став 1 на оваа точка, ги насочува Службата на општественото книговодство (по пат на претходна распределба со примена на процент на учество на стапката на приходите) на посебна потсметка — број 40100-655-271 — „Средства за отстранување на последиците од земјотресот во СР Црна Гора“.

Средствата од став 2 на точка 1 на ова упатство ги уплатуваат самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување на потсметката од став 2 на оваа точка.

3. Средствата од потсметката на точка 2, став 2 на ова упатство, по налог на републичкиот секретар за финансии ќе се уплатуваат во месечни рати во корист на Републичкиот фонд за обнова и изградба на настраданото подрачје од катастрофалниот земјотрес — Титоград — сметка број 20100-655-107.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-1175/1

25 јуни 1980 година

Скопје

Заменик на републичкиот секретар
за финансии,
Атанас Мечев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

239.

Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 9 јуни 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1980 година на подрачјето на општина Струмица се определуваат во висина и тоа:

а) За ОЗТ од стопанството, 7,20% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 3,20% и

— стапка на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,00%;

б) За обврзниците на придонесот од областа на нестопанството во висина од 7,80% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапка на придонес за задолжителни видови на здравствена заштита од 3,20% и

— стапка на придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,60%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се одредува во висина од 0,15%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за деташирани работници) се одредува во висина од 20% од просечниот нето личен доход остварен во матичната организација на работникот за претходната година.

Член 4

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на Заедницата за вработување, за лицата што се привремено без работа, се определува на 11,48% од нето примањата на надоместокот.

Основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица.

Член 5

За лица кои работат по договор за дело, ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување, во износ од 0,60% од бруто личниот доход за извршената работа по договор за дело, како и за повремени работници и работници кои работат на продолжена работа.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јуни 1980 година.

Бр. 02-843/1

9 јуни 1980 година

Струмица

Претседател,

Илија Петров, с. р.

240.

Врз основа на член 30 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Сл. весник на СРМ“, бр. 5/73), и член 17, 19 став 1 алинеја 9, член 27, 28 точка 4 и член 29 точка 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница, на заедничка седница на трите собори, на седницата одржана на 9. VI. 1980 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНАТА НА БОЛНИЧКОТО ЛЕКУВАЊЕ ПО БОЛНИЧКИ ДЕН, ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА МАЈКИ-ПРИДРУЖНИЧКИ НА БОЛНИ ДЕЦА, ЗА ЛЕКУВАЊЕ И НЕГУВАЊЕ НА ДОНОСЕНИ И НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА СО МАЈКИ И БЕЗ МАЈКИ И ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА

I

Со оваа одлука, до склучувањето на Самоуправната спогодба меѓу Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и Медицинскиот центар — Струмица, во смисла на член 11 став 2 и 3 од Самоуправната спогодба за утврдување единствени цени на здравствените услуги од амбулантно-поликлиничката и аптекарската дејност и болничкото лекување по болнички ден во СР Македонија, се утврдуваат цени на болнички лекувања по болнички ден за сместување на мајки-придружнички на болни деца за лекување и негување за недоносени и доносени деца со мајки и без мајки, како и за интензивно лекување за осигурениците осигурени при заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица и други осигуреници при други самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување кои користат здравствена заштита во Медицинскиот центар — Струмица, до склучувањето на Републичката самоуправни спогодба по член 12 од Спогодбата, се утврдуваат цените на болничкиот ден.

II

1. Цената на болничкото лекување по болнички ден за сместување на мајки-придружнички на болно дете се утврдува на 135,00 динари.

2. Цената на лекувањето и негувањето на доносени и недоносени деца со мајки и без мајки по болнички ден се утврдува и тоа:

- за недоносени деца со мајки и без мајки, 157,00 д.
- за доносени деца без мајки, 123,00 д.
- за доносени деца со мајки, 52,00 д.

III

Цената за лекување на болни во Одделението за интензивна терапија, реанимација и анестезија при хируршката служба на Медицинскиот центар — Струмица, се утврдува на 1.444,00 дин. Во оваа цена не влегуваат следните лекаства: крв и крвни деривати, крвни заместатели, инфузионни раствори со системите за давање цитостиза, кортикостероиди, тразилол, рендгенски снимки и др.

За службата за хируршки болести се признава интензивна нега и лекување најмногу до 7 дена.

IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување цената на болничкото лекување по болнички ден, за сместување на мајките доилки на болни деца, за лекување и негување на доносени и недоносени деца, со мајки и без мајки и за интензивно лекување за 1979 година. („Сл. весник на СРМ“ бр. 28/79).

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. VI. 1980 година.

Бр. 02-846/1

9 јуни 1980 година
СтрумицаПретседател,
Илија Петров, с. р.

241.

Врз основа на член 36 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Сл. весник на СРМ“, бр. 21/70) и член 110 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на сите три собори, одржана на 9. VI. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ

Член 1

Висината на учеството во трошоците при користењето на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, изнесува 7,00 динари по издаден лек препишан на рецепт и набаен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, без оглед на цената (вредноста) на издадениот лек.

По исклучок од ова, ако препишаниот лек е под вредноста од 7,00 динари, лекот на осигуреникот му се издава со наплата на неговата вредност.

Член 2

Учество во трошоците од претходниот член на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се препишани и ги користат по ос-

нов на задолжителните видови на здравствената заштита и во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести (чл. 30 и 32 од Законот).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. V. 1980 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-844/1

9 јуни 1980 година
СтрумицаПретседател,
Илија Петров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СТРУМИЦА

242.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ за образование и наука — Струмица, Собранието на СИЗ, на седницата одржана на 20. III. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства од Заедницата за образование и наука — Струмица.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Заедницата за образование и наука — Струмица изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанска дејност, по стапка од 5,30%;
2. придонес од личен доход од работен однос од општествени дејности, по стапка од 5,10%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 7,68%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 6,00%.

Член 2

Обврзници на придонесот за образование и наука од личен доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Обврзници на придонесот за образование и наука се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е основницата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Се ослободуваат од плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност обврзниците од населените места: Вадилен, Бајково, Варбарово, Белотино, Варварица, Висока Маала, Дорломбос, Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, Стиник, Требицино и Триводи.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за образование и наука од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплатата на придонесот за образование и наука од личен доход од член 3 на оваа одлука го врши Органот на приходи на општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, олеснувањето и ослободувањето, застареноста на присилната наплата и отписот на придонесот од личен доход за образование и наука и казната се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Одлуката бр. 52/1 од 23. III. 1979 година за утврдување на стапките на придонесите од личен доход на граѓаните за финансирање на Заедницата на основното образование — Струмица престанува да важи на 1. I. 1980 година.

Бр. 03-76/1

20 март 1980 година

Струмица

Претседател,
Горги Трајков, с. р.ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ —
СТРУМИЦА

243.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Струмица, а во согласност — препорака на Соборот на здружен труд на Собранието на општина Струмица од 31. III. 1980 година, Собранието на Заедницата за вработување — Струмица донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за вработување на подрачјето на општина Струмица за 1980 година се утврдува на 0,65%.

Член 2

Придонес за вработување уплатуваат работниците и работодавците, членови на СИЗ за вработување — Струмица.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основните организации на здружен труд и за работниците вработени кај работодавецот, личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) и — за работодавецот, основницата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основницата што ја утврдува Републичката заедница на вработувањето.

Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општината.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, односно од дадената согласност — препорака од Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Струмица, а ќе се применува од 1. IV. 1980 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-180
3 април 1980 година
СтрумицаПретседател,
Димитар Вргалаков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА

244.

Врз основа на член 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 586 од Законот за здружениот труд, член 1 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница на културата и член 37 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Струмица, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата — Струмица, на седницата одржана на 25. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД
ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ОПШТИНСКАТА И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и од личниот доход од работен однос, како и од личен доход од вршење на земјоделска дејност и самостојно вршење на професионалната дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Општинската и Републичката интересна заедница на културата во 1980 година.

Член 2

Во 1980 година се утврдува збирна стапка на придонеси и тоа:

1. Од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,62% во која се содржани:

а) придонес за Општинската СИЗ на културата, по стапка од 0,31%;
б) придонес за Републичката СИЗ на културата, по стапка од 0,31%.

2. Од личниот доход од работен однос од нестопанска дејност по стапка од 0,58% во која се содржани:

а) придонес за Општинската СИЗ, по стапка од 0,38%;
б) придонес за Републичката СИЗ, по стапка од 0,20%.

Распределбата на средствата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки.

3. Придонес од личен доход од вршење на земјоделска дејност (само за Општинската СИЗ на културата, по стапка од 1,10%.

4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност (само за Општинската СИЗ на културата), по стапка од 2,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на средствата по оваа одлука ќе го врши Службата на општествено книговодство во Струмица.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личен доход од граѓаните и од доходот на ОЗТ за финансирање на културата во општината Струмица, број 03-26/1 од 21. II. 1979 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година, односно од нејзиното огласување.

Претседател,

Владо Стојчев, с. р.

245.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СТРУМИЦА

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во Републичката СИЗ на физичката култура и член 86 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура во Струмица, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура Струмица, на седницата одржана на 25. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СТРУМИЦА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства за финансирање на Општинската и Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура во 1980 година.

Член 2

Во 1980 година се утврдуваат стапките на придонесите и тоа:

1. Општински придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 0,49% во која се содржани:

а) општинскиот придонес од Општинската СИЗ по стапка од 0,45%;

б) општинскиот придонес за Републичката СИЗ, по стапка од 0,04%.

2. Општински придонес од л. д. од работен однос од нестоп. дејност, по стапка од 0,50% во која се содржани:

а) општинскиот придонес за Општинската СИЗ, по стапка од 0,45%;

б) општинскиот придонес за Републичката СИЗ, по стапка од 0,05%.

3. Општински придонес од л. д. од земјоделие, по стапка од 0,49%.

4. Општински придонес од л. д. од самостојно вршење на стопанска и нестоп. дејност, по стапка од 1%.

Член 3

Пресметувањето и уплатата на средствата по оваа одлука ќе го врши Службата на општествено книговодство во Струмица.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на придонесите од л. д. од граѓаните и од доходот на ОЗТ за финансирање на физичката култура во општината Струмица, бр. 03-23/1 од 23. II. 1979 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Бр. 03 2/1

3 јануари 1980 година
Струмица

Претседател,
Лазар Караколев, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

259. Закон за обезбедување средства за намирување на обврската на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од земјотресот во СР Црна Гора — — — — —	449
260. Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на згради и на други објекти на патниот граничен премин „Богородица“ — Гевгелија — — — — —	450
261. Закон за посебен додаток на пензијата на определени корисници на пензија — — — — —	450
262. Упатство за начинот на пресметувањето и уплатувањето на дополнителниот републички данок за отстранување на последиците од земјотресот во СР Црна Гора — — — — —	452
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СТРУМИЦА	
239. Одлука за стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1980 година — — — — —	453
240. Одлука за утврдување цената на болничкото лекување по болнички ден, за сместување на мајки — придружнички на болни деца, за лекување и негување на доносени и недоносени деца со мајки и без мајки и за интензивно лекување за 1980 година — — — — —	453
241. Одлука за утврдување висината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците при користењето на издадените лекови. — — — — —	454
242. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за финансирање на СИЗ за образование и наука — Струмица — — — — —	454
243. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1980 година — — — — —	455
244. Одлука за утврдување стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос за финансирање на општинската и републичката заедница на културата во 1980 година — — — — —	455
245. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ за физичката култура во Струмица за финансирање на Општинската и Републичката заедница за физичка култура во 1980 година — — — — —	456